

Бр.-Нр. 14-909/2

Бр./Nr. 1312-137111/

25-12-2025 20 год./viti
Скопје - Shkup



СКОПЈЕ SHKUP



МЕМОРАНДУМ ЗА СОРАБОТКА

Склучен на ден __. __. 2025 година во Скопје, помеѓу:

1. Комисија за спречување и заштита од дискриминација, ул. „Даме Груев“ бр.1, 1000 Скопје, застапувана од претседателот, Душан Томшиќ, од една страна

и

2. Министерство за внатрешни работи, ул. „Димче Мирчев“ бр.9 1000 Скопје, застапувано од Министерот за внатрешни работи, Панче Тошковски, од друга страна

(во натамошниот текст: Страните потписници).

Водени од потребата за меѓусебна соработка во областите од заеднички интерес, а особено во унапредување на соработката за размена на информации, податоци, искуства, обука и кадри, заради ефикасно спроведување на своите надлежности утврдени со закон,

Согласно позитивното законодавство на Република Северна Македонија Комисијата за спречување и заштита од дискриминација и Министерството за внатрешни работи се согласија за следното:

Предмет на соработка

Член 1

Страните потписници меѓусебно ќе соработуваат и взаемно ќе укажуваат помош и поддршка со цел размена на информации, податоци, искуства, знаења, едукација и обука, како и остварување на други видови на соработка согласно законски утврдената надлежност на страните потписници.

Цел на соработка

Член 2

Целта на овој меморандум е регулирање и воспоставување на соработката помеѓу страните потписници во обезбедување на заеднички придонес во спречување и заштита од дискриминација во почитувањето на правата на граѓаните кои се третирали нееднакво, преку обезбедување на потребни податоци со кои располагаат страните потписници, а со цел непречено функционирање на Комисијата во делот на заштитата и утврдувањето на дискриминација.

Области и начин на остварување на соработката

Член 3

Страните потписници, се согласија взаемно да соработуваат и обезбедуваат меѓусебна помош во размена на информации, податоци, организација на заеднички настани (учество на состаноци, работни групи, предавања, дискусии, работилници, обуки, тркалезни маси, конференции), подготовка на извештаи и други форми на соработка кои ќе бидат договорени меѓу страните потписници, а ќе произлезат од актуелните потреби.

Во соработката од ставот 1 на овој член може да учествуваат и надворешни експерти од одредени области, доколку страните потписници сметаат дека нивното присуство во конкретниот случај е потребно и корисно, со укажување взаемна стручна и техничка помош, како и користење на расположиви технички средства, опрема и просторни капацитети.

Член 4

Страните потписници на овој меморандум меѓусебно ќе соработуваат преку:

- доставување на лични податоци од страна на Министерството за внатрешни работи до Комисијата (име и презиме, матичен број на граѓанинот, место и датум на раѓање, адреса на живеалиште или престојувалиште,) во писмена форма за цели на непречено водење и комплетирање на постапки од страна на Комисијата согласно закон,
- размена на податоци за тековни постапки кои се водат кај страните потписници (контакт лицата назначени од Страните согласно член 6 од овој меморандум ќе ги упатуваат барањата за размена на овие податоци до надлежната организациска единица кај Страната која располага со бараните податоци);
- организирање на заеднички обуки од областа на дискриминација и унапредување на човековите права и слободи, во кои ќе бидат вклучени вработени од двете страни потписници и
- заеднички организирани годишни средби за следење на спроведувањето на активностите од Меморандумот.

Размената на податоците од ставот 1 на овој член ќе се врши согласно Законот за заштита на личните податоци(*), Законот за спречување и заштита од дискриминација(*), Законот за класифицирани информации (*) и други прописи од овие области.

Член 5

Доставување на податоците од член 4 алинеја 1 ќе се врши на следниот начин:

- Комисијата поднесува писмено барање за доставување на лични податоци, кое ќе содржи најмалку два лични податока за лицето со цел негова точна идентификација, (име и презиме и место на живеалиште или престојувалиште,) со наведување на причината за потребата и во која постапка истите ќе бидат употребени;

- Доколку по вака поднесеното писмено барање не може да се утврди лицето за кое се бараат податоци, контакт лицата од Страните кои ќе бидат назначени согласно член 6 на овој меморандум, со меѓусебна кореспонденција, дополнително ќе достават други познати податоци за бараното лице.

- Доколку предмет на барањето поднесено од страна на Комисијата е класифицирана информација, неопходно е лицата кои ќе располагаат со истата да поседуваат безбедносен сертификат со степен на класификација соодветен на класифицираната информација која е предмет на барањето.

Лица за контакт

Член 6

За целите за спроведување на овој меморандум, секоја страна потписник назначува лице/а за контакт.

Лицата за контакт од ставот 1 на овој член, ја следат имплементацијата на овој меморандум и ја координираат соработката помеѓу страните потписници.

Секоја од страните потписници ги назначува лицата за контакт од ставот 1 на овој член во рок од 15 дена од денот на влегување во сила на овој меморандум, за што писмено ја известува другата страна потписник.

Доколку настане промена кај контакт лицата назначени за спроведување и реализација на овој меморандум, страната потписник кај која настанала промената е обврзана веднаш писмено да ја извести другата страна потписник.

Решавање на спорови

Член 7

Споровите настанати во текот на спроведувањето на овој меморандум ќе се решаваат спогодбено меѓу страните потписници на овој меморандум.

Важење, изменување, дополнување и раскинување

Член 8

Овој меморандум се склучува на неопределено време.

Измени и дополнувања на овој меморандум се вршат со писмена согласност на двете страни потписници, во форма на Анекси кои ќе бидат составен дел на меморандумот.

Секоја страна потписник може да го раскине меморандумот со писмено известување доставено до другата страна потписник.

Меморандумот престанува да важи по истекот на 30 дена од денот кога другата страна потписник ќе го потврди приемот на известувањето за раскинување на меморандумот.